



## СТАРИ ПРОМОТИВНИ ПОНУДИ ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА УСЛУГИ НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ УСЛУГИ

Промоција – 300 денари попуст + HBO Lite бесплатно први 12 месеци за Combo Lite Neo L .	3
Промоција – Субвенција за конвергентни корисници .....	4
Промоција – 500 денари попуст на месечната претплата за Combo Neo 4 во траење од 6 месеци .....	5
Промоција- HBO Premium 12 месеци вклучено во претплатата .....	6
Промоција- Подарок таблет .....	7
Промоција – Pink и Balkan+ 1 месец бесплатно.....	7
Промоција - Нарачајте онлајн Vip Комбо 4 пакет и заштедете дополнителни 2.400 денари	8
Промоција – HBO Premium први 3 месеци бесплатно .....	8
Промоција – HBO пакет први 12 месеци бесплатно .....	9
Промоција – HBO Premium 3 месеци бесплатно .....	9
Промотивно бесплатно користење на дополнителен ТВ ресивер и Vip NOW .....	10
Промотивно Vip NOW бесплатно три месеци.....	11
“3 месеци без претплата за Vip Комбо” важи од 20.5.2016 до 31.07.2016 .....	12
“Vip Combo – попуст на месечна претплата, .....	18
Промотивна понуда со прогресивно намалување на месечна претплата за тарифните модели FIX/NET/TV SMART L и FIX/NET/TV SMART XL .....	20
Промотивна понуда во рамките на тарифно портфолио со фиксни услуги.....	20
„Целосна BOOM TV програмска шема бесплатно до 24 месеци, .....	21



Промотивна понуда за обнова на BOOM TV корисници со 50% попуст на месечната претплата .....	22
„Телевизори за 0 денари„.....	24
„НВО пакети„ .....	24
„Целосна BOOM TV програмска шема бесплатно до 24 месеци„ .....	25
“НВО канали и пакети” .....	25
Промотивна понуда за Резидентни и Бизнис пакети .....	26
Промотивна понуда кај пакетите со три услуги кои вклучуваат и BOOM TV .....	27
Промотивна понуда за корисници на Фиксна телефонија .....	27
Промотивна понуда за понудите со Фиксна Телефонија, Интернет и Телевизија .....	28
Промотивна понуда за „FIX/TV - пакет со две услуги„ .....	29



## **Промоција – 300 денари попуст + HBO Lite бесплатно први 12 месеци за Combo Lite Neo L**

### **1.1 Важност на промоцијата**

Промоцијата 300 денари попуст + HBO Lite бесплатно први 12 месеци започнува да важи од 08.12.2018 година и истата ќе трае ограничено време, заклучно со 31.01.2019 година.

### **1.2 Услови за користење на промоцијата**

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои во промотивниот период ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некоја од наведените тарифни модели Vip Combo Lite Neo 3 L или Vip Combo Lite Neo 4 L.

Промоцијата е достапна само на локации каде што постои техничка можност за оптичка мрежна покриеност на оне.Вип.

### **1.3 Содржина и траење на промоцијата**

Придобивката на оваа промоција е во тоа што претплатниците кои ќе го исполнат условот погоре ќе добијат 300 денари попуст на месечната претплата за цело времетраење на договорот склучен за соодветниот тарифен модел Vip Combo Lite Neo 3 L или Vip Combo Lite Neo 4 L.

Дополнително, овие претплатници ќе го добијат пакетот HBO Lite, и ќе имаат промотивна можност да го користат бесплатно во првите 12 месеци од денот на активација на соодветниот тарифен модел и да ги гледаат телевизиските канали HBO, HBO 2 и HBO 3 во SD варијанта на DVB-T технологија.

По истек на промотивниот период од 12 месеци, важноста на HBO Lite пакетот автоматски ќе се продолжи и неговото користење ќе почне да се наплаќа по редовна цена од 249 ден/месечно, се додека претплатникот не го деактивира пакетот.



## **Промоција – Субвенција за конвергентни корисници**

### **2.1 Важност на промоцијата**

Промоцијата Субвенција за конвергентни корисници за Combo Neo 4 започнува да важи од 04.12.2018 и е со ограничено времетраење, заклучно со 31.01.2019 година.

### **2.2 Услови за користење на промоцијата**

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои кумулативно:

- ќе направат активација или обнова на претплатнички договор на 24 месеци на некој од наведените тарифни модели: Vip Combo Neo 3M, Vip Combo Neo 3L, Vip Combo Lite Neo 3M и Vip Combo Lite Neo 3L, Vip Combo Neo M, Vip Combo Lite Neo M или Vip Combo Lite Neo L и
- истиот ќе го искombинираат со нов или постоечки претплатнички договор за користење на мобилни услуги во некој од следните пакети на тарифни модели: Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L, Vip Combo Neo Pro M, Vip Combo Lite Neo Pro M или Vip Combo Lite Neo Pro L.

### **2.3 Содржина и траење на промоцијата**

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре ќе им биде доделена субвенција во износ од 2.000 денари со вклучен ДДВ, кои претплатниците ќе можат да ги искористат за набавка на терминална опрема во оне.Вип. Сите услови за тарифите со кои е достапна оваа промоција остануваат непроменети и истите се опишани во точка 4 и точка 7 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот и може да ги погледнете [ТУКА](#).

### **2.4 Правила за промена на тарифен модел за корисниците на оваа промоција**

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- Претплатникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на тарифните модели Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4L и Vip Combo Lite Neo Pro L, при што промоцијата ќе остане во важност.

- Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата не е можна.



## **Промоција – 500 денари попуст на месечната претплата за Combo Neo 4 во траење од 6 месеци**

### **1.1 Важност на промоцијата**

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 01.11.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период, заклучно до 30.11.2018 година.

### **1.2 Услови за користење на промоцијата**

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои кумулативно ќе ги исполнат следните услови:

- преку следниот [линк](#) во промотивниот период ќе направат онлајн нарачка за склучување или обнова на претплатнички договор на 24 месеци на некој од наведените тарифни модели: Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L и
- по направената нарачка, ќе склучат или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некој од тарифни модели Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L.

### **1.3 Содржина и траење на промоцијата**

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, од моментот на активацијата на услугата, па во наредните 6 (шест) месеци, им се доделува попуст од 500 денари на месечната претплата за соодветниот тарифен модел. Сите услови за тарифите со кои е достапна оваа промоција остануваат непроменети и истите се опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот и може да ги погледнете [ТУКА](#).

По истек на промотивниот период, претплатникот продолжува да ја плаќа редовната месечна претплата соодветна на тарифниот модел, важечка во моментот на склучување на договорот, без вклучена промоција/попуст. Доколку претплатникот кој ги исполнува условите, во текот на важноста на претплатничкиот договор направи обнова на претплатничкиот договор, независно дали го задржал или го променил тарифниот модел, промоцијата престанува да важи, а претплатникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата согласно со избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.

### **1.4 Правила за промена на тарифен модел за корисниците на оваа промоција**



Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- Претплатникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на тарифните модели Vip Combo Neo 4L и Vip Combo Lite Neo 4L, при што промоцијата ќе остане во важност, односно претплатникот ќе плаќа 500 денари попуст на месечната претплата за новоизбраниот тарифен модел;

- При промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, промоцијата престанува да важи, а претплатникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.

## **Промоција- HBO Premium 12 месеци вклучено во претплатата**

Промоцијата HBO Premium 12 месеци вклучено во претплатата овозможува следење на HBO каналите и користење на услугите HBO on Demand и HBO GO.

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 07.09.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период, заклучно до 30.10.2018 година.

Оваа промоција е достапна само за корисници на тарифните модели Vip Combo Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4M, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници на нови 24 месеци на пакетот фиксни услуги (фиксна телефонија, интернет и телевизија) кои се дел од Vip Combo Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4M пакетите.

Периодот на користење на промоцијата започнува од денот на активација/обнова на претплатничкиот договор и трае во наредни 12 месеци.

По истек на промотивните 12 месеци, услугата HBO Premium автоматски се деактивира на корисникот.

Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи Услугата HBO Premium и по истекот на промотивниот период, истиот треба да ја активира оваа услуга после што ќе плаќа месечен надомест од 299 денари за нејзино користење.



## **Промоција- Подарок таблет**

Промоцијата – Подарок таблет овозможува добивање на бесплатен таблет Alcatel Pixi 4 (7). Количините на посочениот модел на таблет се ограничени. При исцрпување на количините, Операторот го задржува правото за промена на моделот на таблет-подарок.

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 07.09.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период, заклучно до 30.10.2018 година.

Оваа промоција е достапна само за корисници на тарифните модели Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници на нови 24 месеци на пакетот фиксни услуги (фиксна телефонија, интернет и телевизија) кои се дел од Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L пакетите.

## **Промоција – Pink и Balkan+ 1 месец бесплатно**

Промоцијата Pink и Balkan+ 1 месец бесплатно е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 29.06.2017 година и истата ќе трае заклучно со 26.03.2018

Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период ќе склучат нов договор (на 24 месеци или неопределено време) или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некој од следните тарифни модели Vip TV S, Vip TV M, Vip FixTV M, Vip Combo 3 и Vip Combo 4.

Периодот на промотивно бесплатно користење на пакетите Pink и Balkan+ е 1 месец (30 дена) и истиот започнува од денот на активација на тарифниот модел. По истек на промотивниот месец, пакетот автоматски ќе му се деактивира на корисникот. Пакетите Pink и Balkan+, ќе бидат повторно достапни откако корисникот одново ќе ги активира, за надомест од 99 ден/месечно за секој пакет посебно.



## **Промоција - Нарачајте онлајн Vip Комбо 4 пакет и заштедете дополнителни 2.400 денари**

Промоцијата “Нарачајте онлајн Vip Комбо 4 пакет и заштедете дополнителни 2.400 денари” е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 08.03.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период.

Оваа промоција е достапна за сите корисници физички и правни лица кои во промотивниот период ќе го обноват постоечкиот договор или ќе склучат нов договор на 24 месеци на некој од следните тарифни модели: Vip Combo 4S, Vip Combo 4M, Vip Combo 4L.

Попустот го добиваат корисниците на кабелска технологија кои ќе го нарачаат својот пакет онлајн.

Попустот ќе се реализира со намалување на месечната претплата за 200 денари секој месец во текот на првите 12 (дванаесет) месеци од времетраењето на договорот.

Понудата е достапна заклучно 26.03.2018 г.

## **Промоција – HBO Premium први 3 месеци бесплатно**

Промоцијата HBO Premium *први 3 месеци бесплатно* е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 11.12.2017 година и ќе трае заклучно со 31.01.2018 година.

Пакетот HBO Premium ги вклучува телевизиските канали HBO, HBO2, HBO3 како и HBO HD, HBO2 HD, HBO3 HD и услугите HBO GO заедно со видеотеката HBO On Demand.

Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период ќе склучат нов договор (на 24 месеци или неопределено време) или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некој од следните тарифни модели Vip Combo 3 S/M/L како и Vip Combo 4 S/M/L и притоа активираат или веќе имаат вклучено Интерактивна Телевизија.

Периодот на промотивно бесплатно користење на пакетот е 3 месеци и истиот започнува од денот на активација на тарифниот модел. По истек на промотивниот период од 3 месеци, пакетот автоматски ќе се продолжи кај корисникот и ќе почне да се наплаќа по регуларна цена од 299 ден/месечно се додека корисникот не го деактивира пакетот.





Понудата е достапна во Скопје, Битола, Прилеп, Кочани, Гостивар, Радовиш, Куманово и Велес, на локации каде што постои техничка можност.

## **Промоција – HBO пакет први 12 месеци бесплатно**

Промоцијата *HBO пакет први 12 месеци бесплатно* е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 18.10.2017 година и ќе трае заклучно со 15.11.2017 година.

Пакетот HBO му овозможува на корисникот да ги гледа HBO, HBO 2 и HBO 3 телевизиските канали бесплатно во првите 12 месеци од денот на активација тарифниот модел и тоа во HD и SD варијанта на кабелска технологија и само во SD варијанта на DVB-T технологија.

Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некој од следните тарифни модели: Vip Combo 3 S, M или L, Vip Combo 4 S, M или L, Vip Combo Box 3, Vip Combo Box 4, Vip Combo 3 Lite S или M, или Vip Combo 4 Lite S или M.

Периодот на промотивно бесплатно користење на пакетот HBO трае 12 месеци и истиот започнува од денот на активација тарифниот модел. По истекот на првите 12 месеци, за користењето на HBO пакетот по автоматизам ќе започне да се наплаќа претплата од 249 денари/месечно, се додека корисникот не го деактивира пакетот во било кое продажно место на Vip или со јавување во контакт центарот на телефонскиот број на 077/1234.

## **Промоција – HBO Premium 3 месеци бесплатно**

Промоцијата *HBO Premium 3 месеци бесплатно* е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 26.04.2017 година, до 15.10.2017 година.

Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некој од следните тарифни модели Vip Combo 3, Vip Combo 4, Vip Combo 3 Lite или Vip Combo 4 Lite.



Пакетот HBO Premium му овозможува на корисникот да ги гледа HBO, HBO 2 и HBO 3 телевизиските канали (во HD и SD варијанта на кабелска технологија и само SD варијанта на DVB-T технологија) како и вклучено користење на мобилната апликација HBO GO.

Периодот на промотивно бесплатно користење на пакетот HBO Premium трае 3 месеци (90 дена) и истиот започнува од денот на активација тарифниот модел. По истек на промотивните бесплатни 3 месеци, пакетот автоматски ќе му се деактивира на корисникот. Пакетот HBO Premium, ќе му биде повторно достапен откако корисникот одново ќе го активира, за надомест од 299 ден/месечно.

## **Промотивно бесплатно користење на дополнителен ТВ ресивер и Vip NOW**

Сите Корисници, кои во ограничен временски период, почнувајќи од 01.12.2016 до 31.01.2017 година ќе склучат нов или ќе го обноват претплатничкиот договор за користење на тарифните пакети Vip Combo 4 или Vip Combo 4 Lite, се стекнуваат со право на **бесплатно користење на дополнителен ТВ ресивер на DVB-T технологија и бесплатно користење на Vip NOW** дополнителната мобилна услуга, во траење од **24 месеци** од денот на потпишување на договорот.

Корисници

те на некој од Vip Combo 4 Lite пакетите со телевизиски прием обезбеден преку DVB-T технологија, на дополнителениот DVB-T ТВ ресивер, ќе ги гледаат сите ТВ канали или дополнително активирани ТВ пакети кои се достапни на основниот ТВ ресивер, во рамки на тарифата .

Корисниците на некој од Vip Combo 4 пакетите со услуги обезбедени преку кабловска технологија, на дополнителениот DVB-T ТВ приемник, ќе можат да ги гледаат ТВ каналите вклучени во основен пакет на канали (до 45), а не сите канали кои се вклучени или активирани на основниот ТВ пакет во рамки на тарифата. Доколку Корисникот сака да гледа дополнителни ТВ канали на дополнителниот ресивер, треба да активира дополнителен пакет за TV Lite.



Корисниците на мобилна услуга кои ќе направат Vip Combo 4 пакет, добиваат можност за бесплатно користење на дополнителната мобилна услуга Vip NOW во времетраење на 24 месеци од денот на потпишување на договорот, а по истекот на овој промотивен период истата ќе им биде деактивирана и нема да им биде достапна за бесплатно користење. Доколку Корисникот сака да продолжи со користење на истата, ќе треба да направи нејзина повторно активација, со соодветна регистрација и да продолжи да ја користи по редовна месечна претплата од 299 денари (со вклучен ДДВ), според редовните услови, дадени во Ценовникот за дополнителни услуги и пакети за мобилни услуги.

На Корисниците кои во моментот на потпишување на претплатничкиот договор за користење на тарифните пакети Vip Combo 4, веќе активно ја користат Vip NOW дополнителната мобилна услуга по промотивните услови, односно бесплатно користење во траење од **еден** или **три месеци** од нејзината прва активација, нема да му биде достапна оваа промоција за нејзино бесплатно користење во траење од 24 месеци.

## **Промотивно Vip NOW бесплатно три месеци**

Сите Корисници, нови и постоечки кои во периодот од 4.11.2016 до 22.11.2016 година ќе потпишат претплатнички договор за користење на тарифните пакети Vip Combo 4, се стекнуваат со право на бесплатно користење на Vip NOW дополнителната мобилна услуга, во траење од **90 (деведесет) дена** од денот на потпишување на договорот.

По истекот на времетраењето на промотивниот период од 3 (три) месеци, Vip NOW дополнителната мобилна услуга ќе му биде деактивирана и нема да му биде достапна за бесплатно користење на Корисникот. Доколку Корисникот сака да продолжи со користење на истата, ќе треба да направи нејзина повторно активација, со соодветна регистрација и да продолжи да ја користи по редовна месечна претплата од 299 денари (со вклучен ДДВ), според редовните услови, дадени во Ценовникот за дополнителни услуги и пакети за мобилни услуги.

На Корисникот кој во моментот на потпишување на претплатничкиот договор за користење на тарифните пакети Vip Combo 4, веќе активно ја користи Vip NOW дополнителната мобилна услуга по промотивните услови, односно бесплатно користење во траење од **еден месец** од нејзината прва активација, нема да му биде достапна оваа промоција за нејзино бесплатно користење во траење од три месеци.



## **“3 месеци без претплата за Vip Комбо” важи од 20.5.2016 до 31.07.2016**

Промоцијата важи од: 20.5.2016 во ограничен промотивен период

Промоцијата ќе важи за сите резиденцијални и бизнис корисници, кои ќе потпишат нов договор на 24 месеци или ќе направат обнова со нов договор на 24 месеци на некој од пакетите Vip Комбо 3, Vip Комбо 3 Lite, Vip Комбо 4 и Vip Комбо 4 Lite.

3-те месеци се бројат од месецот на активација на пакетот.

3-те месеци без претплата ќе важат и за мобилните линии што се дел од Vip Комбо 4 доколку се дел од мобилното портфолио Vip Mobile.

Доколку корисникот потпише нов договор на 24 месеци за Vip Комбо 4, во кој ќе вклучи некоја од старите/постојни мобилни тарифи што не се дел од тарифното портфолио Vip Mobile, нема да добие 3 месеци без претплата за мобилниот дел од Vip Комбо 4.

По истек на првите 3 месеци, корисникот продолжува да ја плаќа редовната претплата до истек на договорот.

### **Тарифи за кои е достапна промоцијата за 3 месеци без претплата**

Тарифни пакети што вклучуваат фиксна телефонија, интернет и телевизија на кабелска технологија:

<b>Vip Combo 3</b>		<b>Vip Combo 3S</b>	<b>Vip Combo 3M</b>	<b>Vip Combo 3L</b>
Месечна претплата ден./месечно		999	1.299	1.699
ТВ	Број на ТВ-каналы <sup>1)</sup>	до 90	до 120	до 150
	Број на ТВ-приклучоци	1	1	2
Интернет	Вклучен сообраќај	Неограничен	Неограничен	Неограничен
	Интернет-брзина (download/upload)	30/1 Mbps	50/3 Mbps	100/5 Mbps
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите национални фиксни мрежи	Неограничено	Неограничено	Неограничено

- 1) Овие тарифни пакети се достапни само во градовите и реоните каде што Операторот има своја кабелска мрежа. Во реоните каде што има покривање со LAN мрежа, брзината на интернет достигнува до 60Mbps.



Листата на достапни ТВ-каналы во пакетите Vip Combo можете да ја прочитате [ТУКА](#).

Тарифни пакети што вклучуваат фиксна телефонија, интернет и телевизија на други технологии:

<b>Vip Combo 3 Lite</b>		<b>Vip Combo 3 Lite S</b>	<b>Vip Combo 3 Lite M</b>
Месечна претплата ден./месечно		999	1.299
ТВ	Број на ТВ-каналы	до 45	до 55
	Број на ТВ-приклучоци	1	1
Интернет	Вклучен сообраќај	Неограничен	Неограничен
	Интернет-брзина (download/upload)	6/1 Mbps	10/1 Mbps
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите национални фиксни мрежи	Неограничено	Неограничено

Листата на достапни ТВ-каналы во пакетите Vip Combo Lite можете да ја прочитате [ТУКА](#).

Тарифни пакети што вклучуваат комбинирани услуги на кабелска фиксна телефонија, интернет и телевизија и мобилна телефонија:

<b>Vip Combo 4</b>		<b>Vip Combo 4S</b>	<b>Vip Combo 4M</b>	<b>Vip Combo 4L</b>
Месечна претплата ден.		1.299	1.999	2.599
ТВ	Број на ТВ-каналы <sup>1)</sup>	до 90	до 120	до 150
	Број на ТВ-приклучоци вклучени во претплатата	1	1	2
Интернет	Вклучен сообраќај	Неограничен	Неограничен	Неограничен
	Интернет-брзина (download/upload)	30/1 Mbps	50/3 Mbps	100/5 Mbps
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите фиксни национални мрежи	Неограничено	Неограничено	Неограничено
Мобилни линии со смарт-телефон	Број на мобилни линии вклучени во претплатата	1	2	2
	Тарифни модели	Vip Mobile S	Vip Mobile M	Vip Mobile L

Листата на достапни ТВ-каналы во пакетите Vip Combo можете да ја прочитате [ТУКА](#).



Тарифни пакети што вклучуваат комбинирани услуги на фиксна телефонија, интернет и телевизија на други технологии како и мобилна телефонија:

<b>Vip Combo 4 Lite</b>		<b>Vip Combo 4 Lite S</b>	<b>Vip Combo 4 Lite M</b>
Месечна претплата ден.		1.299	1.999
ТВ	Број на ТВ-каналы <sup>1)</sup>	до 45	до 55
	Број на ТВ-приклучоци вклучени во претплатата	1	1
Интернет	Вклучен сообраќај	Неограничен	Неограничен
	Интернет-брзина (download/upload)	6/1 Mbps	10/1 Mbps
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите фиксни национални мрежи	Неограничено	Неограничено
Мобилни линии со смарт-телефон	Број на мобилни линии вклучени во претплатата	1	2
	Тарифни модели	Vip Mobile S	Vip Mobile M

Листата на достапни ТВ-каналы во пакетите Vip Комбо Lite можете да ја прочитате [ТУКА](#).

Попуст на месечна претплата при користење комбинирани тарифни пакети:

Корисникот го добива попустот за Vip Комбо 4 (Vip Комбо 4 Lite) без разлика дали ќе ја искористи промоцијата за 3 месеци без претплата или не. Пакетите Vip Комбо 4 (Vip Комбо 4 Lite) претставуваат пакет на услуги, комбинација на Vip Комбо 3 (соодветно Vip Комбо 3 Lite) пакетите за фиксни услуги (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) со кој било постпејд тарифен модел.

Доколку претплатникот склучи претплатнички договор за пакет услуги Vip Комбо 4 (Vip Комбо 4 Lite), добива соодветно попуст на претплатата за пакетот Vip Комбо 3 (соодветно Vip Комбо 3 Lite) и на претплатата за избраниот тарифен модел за мобилни услуги. Кредитот/попустот за кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги е во зависност од избраниот тарифен модел што се комбинира во пакетот Vip Комбо 4 (Vip Комбо 4 Lite).

Нема ограничување во комбинациите што може да ги прави корисникот, односно корисникот може да вклучи која било тарифа за мобилна постпејд претплата во кој било од пакетите Vip Combo 4 S, M или L (Vip Combo 4 Lite S или M). Притоа, корисникот добива попуст на една мобилна линија доколку е корисник на пакетот Vip Combo 4 S или Vip Combo 4 Lite S, на две мобилни линии доколку е корисник на пакетот Vip Combo 4 M или Vip Combo 4 Lite M или 3



мобилни линии доколку е корисник на пакетот Vip Combo 4 L или Vip Combo 4 Lite L. Во случај на вклучување 3 мобилни линии во Vip Combo 4 L, месечната претплата зависи од тарифниот модел на мобилните линии што ќе се вклучат.

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата на фиксните услуги (Vip Combo 3 S, M, L/Vip Combo 3 Lite S и M):

	Vip Combo 3 S/Vip Combo 3 Lite S	Vip Combo 3 M/Vip Combo 3 Lite M	Vip Combo 3 L
Месечна претплата на тарифни модели за фиксна, интернет и телевизија Vip Комбо 3/Vip Комбо 3 Lite (ден.)	<b>999</b>	<b>1.299</b>	<b>1.699</b>
Кредит за кој се намалува месечната претплата доколку корисникот ја вклучи оваа тарифа во Vip Комбо 4 пакет/Vip Комбо 4 Lite (ден.)	<b>-100</b>	<b>-240</b>	<b>-300</b>
Месечна претплата со попуст за користење пакет Vip Комбо 4/ Vip Комбо 4 Lite (ден.)	<b>899</b>	<b>1.059</b>	<b>1.399</b>

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги за тарифните модели од портфолиото Vip Mobile со можност за набавка на терминална опрема по субвенционирана цена

Тарифни модели	Vip Mobile S	Vip Mobile M	Vip Mobile L	Vip Mobile L+	Vip Mobile XL	Vip Mobile XXL
----------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------



Месечна претплата	449	549	749	999	1.299	2.599
Кредит за кој се намалува месечната претплата доколку корисникот ја вклучи претплатата во пакет Vip Комбо 4/Vip Комбо 4 Lite (ден.)	-49	-79	-149	-199	-199	-299
Месечна претплата доколку тарифата е дел од пакет Vip Комбо 4/Vip Комбо 4 Lite (ден.)	400	470	600	800	1.100	2.300

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги за тарифните модели од портфолиото Vip Mobile со SIM-картичка

Тарифни модели:	Vip Mobile S SIM	Vip Mobile M SIM	Vip Mobile L SIM	Vip Mobile L+ SIM	Vip Mobile XL SIM	Vip Mobile XXL SIM
Месечна претплата	349	449	599	749	999	1.899
Кредит за кој се намалува месечната претплата доколку корисникот ја вклучи претплатата во пакет Vip Комбо 4/Vip Комбо 4 Lite (ден.)	-49	-79	-149	-199	-199	-299
Месечна претплата (само со SIM-картичка) доколку тарифата е дел од пакет Vip Комбо 4/Vip Комбо 4 Lite (ден.)	300	370	450	550	800	1.600

Плус дополнително доколку корисникот потпише договор на 24 месеци за Vip Комбо 4 во кој ќе искомбинира некоја од горенаведените тарифи на тарифното портфолио Vip Mobile, ќе ја добие промоцијата 3 месеци без претплата и на мобилните линии што се дел од Vip Комбо 4.

Доколку корисникот потпише договор на 24 месеци за Vip Комбо 4, но ја задржи постојната мобилна тарифа, корисникот ќе ја добие промоцијата со 3 месеци без претплата, но само на фиксниот дел од Vip Комбо 4, не и на мобилните вклучени во Vip Комбо 4.

Сепак, продолжува да важи попустот што го добива корисникот при комбинирање на мобилната тарифа во пакет Vip Комбо 4 по следниве правила:



Доколку месечната претплата на тарифниот модел е помеѓу:	Кредит за кој се намалува месечната претплата доколку корисникот ја вклучи претплатата во пакет Vip Combo 4/Vip Combo 4 Lite (ден.)
100 – 399 ден.	-30
400 – 599 ден.	-50
600 – 999 ден.	-75
1.000 – 1.499 ден.	-125
> 1.500 ден.	-175

- Доколку корисникот користи промоција „Пола месечна претплата“ и таа линија сака да ја вклучи во пакетот Vip Combo 4, истата ќе ја изгуби и ќе го добие само кредитот што следува за мобилна линија во Vip Combo 4. Корисници на тарифни модели Mobile E45, Mobile E99, ONE 99 со месечна претплата до 100 ден. нема да добијат кредит што следува за мобилна линија во Vip Combo 4.
- Попуст на месечна претплата за постојни мобилни тарифи и новите Vip Mobile тарифи во пакет Vip Combo 4 важи за резиденцијални и бизнис корисници.
- Бизнис корисниците на кои им следува 10% попуст на месечната претплата доколку таа линија ја вклучат во Vip Combo 4, ќе го задржат овој попуст и ќе го добијат редовниот кредит за мобилна линија во Vip Combo 4, а доколку има друг попуст, истиот ќе го изгубат.
- Корисникот добива попуст на најмногу 1 мобилна линија доколку е корисник на пакетот Vip Combo 4 S, на 2 мобилни линии доколку е корисник на пакетот Vip Combo 4 M или 3 мобилни линии доколку е корисник на пакетот Vip Combo 4 L. Минимален број вклучени линии во секој од пакетот Vip Combo 4 е една.
- Во случај на раскинување на договорната обврска за некоја од услугите содржани во пакетот Vip Combo 4, претплатникот ги губи сите попусти и бенефиции што ги добил со активирање на пакетот Vip Combo 4, при што за услугите што претплатникот ќе продолжи да ги користи, ќе се применуваат цените на услугите од соодветниот тарифен модел без попуст согласно со официјалниот Ценовник објавен на интернет-страницата [www.vip.mk](http://www.vip.mk)

### **Правила за постојни корисници што ќе ја добијат промоцијата со 3 месеци без претплата**

Промоцијата ја добиваат сите корисници што ќе направат обнова на договор на 24 месеци кон тарифен модел Vip Combo 3 и Vip Combo 4 со ист или зголемен број услуги.



Промоцијата ја добиваат сите корисници што ќе направат обнова на договор на 24 месеци кон тарифен модел Vip Комбо Lite 3 и Vip Комбо Lite 4 со зголемен број услуги.

Промоцијата ја добиваат сите корисници достасани за обнова на договор, кои ќе направат обнова на договор на 24 месеци кон тарифен модел Vip Комбо Lite 3 и Vip Комбо Lite 4 со ист или зголемен број услуги.

Корисниците што ја имаат добиено промоцијата со промена на тарифен модел согласно со правилата на тарифното портфолио, не ја губат, туку им останува со старо времетраење.

### **“Vip Combo – попуст на месечна претплата,,**

Промотивната понуда се состои од попуст на месечна претплата, во промотивен период од 19.02.2016 до 15.04.2016. Доколку претплатникот склучи претплатнички договор за комбинирано користење услуги што опфаќа услуги од мобилната телефонија и Пакет услуги што се обезбедуваат на фиксна локација и притоа го избере тарифниот модел за услуги од мобилната телефонија Vip Free Special, покрај намалената месечна претплата на услугите што претплатникот ќе ја добие во тарифниот модел за комбинирано користење услуги, дополнително добива и попуст на месечната претплата на услугите во првите 12 или 6 месеци од претплатата (во зависност од избраниот тарифен модел) согласно со условите прикажани во табелата подолу:

1) Тарифни модели со една мобилна линија:

	Vip Combo S	Vip Combo M
Промотивна претплата во првите 12 месеци <sup>1)</sup>	1.199	1.399
Месечна претплата (во денари) <sup>2)</sup>	1.699	1.839
Фиксни услуги		
ТВ	(3) До 90 ТВ-каналы <sup>3)</sup>	(3) До 120 ТВ-каналы <sup>3)</sup>
Интернет	Неограничено До 30/2 Mbps	Неограничено До 50/3 Mbps
Фиксна телефонија	Неограничено кон национални фиксни мрежи Неограничено кон сопствена мобилна мрежа	Неограничено кон национални фиксни мрежи Неограничено кон сопствена мобилна мрежа
Број на ТВ-приклучоци	1	2

Број на претплатнички мобилни линии	1	1
Вклучени минути	Неограничено кон сите национални мрежи	Неограничено кон сите национални мрежи
SMS	Неограничено кон сите национални мрежи 50 кон меѓународни мрежи	Неограничено кон сите национални мрежи 50 кон меѓународни мрежи
Интернет	2GB	2GB

2) Тарифни модели со повеќе мобилни линии:

	Vip Combo M	Vip Combo L
Промотивна претплата во првите 12 месеци <sup>1)</sup>	1.959	/
Промотивна претплата во првите 6 месеци <sup>1)</sup>	/	2.399
Месечна претплата (во денари) <sup>2)</sup>	2.399	2.999
<b>Фиксни услуги</b>		
ТВ	(3) До 120 ТВ-каналы <sup>3)</sup>	(3) До 150 ТВ-каналы <sup>3)</sup>
Интернет	Неограничено До 50/3 Mbps	Неограничено До 150/5 Mbps
Фиксна телефонија	Неограничено кон национални фиксни мрежи Неограничено кон сопствена мобилна мрежа	Неограничено кон национални фиксни мрежи Неограничено кон сопствена мобилна мрежа
Број на ТВ-приклучоци	2	3
Број на мобилни претплатнички линии	2	3
Вклучени минути	Неограничено кон сите национални мрежи	Неограничено кон сите национални мрежи

SMS	Неограничено кон сите национални мрежи 50 кон меѓународни мрежи	Неограничено кон сите национални мрежи 50 кон меѓународни мрежи
Интернет	2GB	2GB

<sup>1)</sup> Оваа понуда е промотивна и е со ограничено времетраење. Промотивната цена важи само за склучени нови претплатнички договори или за обнова на претплатнички договори во периодот по 19.2.2016 година. Датумот за престанок на важењето на промоцијата е 15.04.2016.

<sup>2)</sup> Претплата по истек на промотивниот период.

<sup>3)</sup> Месечната претплата за означените ТВ канали со (3) е пресметана во рамки на избраниот тарифен модел утврден во претплатничкиот договор. За следењето на сите останати ТВ канали на претплатникот ќе му биде пресметана дополнителна претплата во еднократен износ од 24 денари со вклучен ДДВ, која што нема да биде наплатена доколку избраниот тарифен модел е со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

## **Промотивна понуда со прогресивно намалување на месечна претплата за тарифните модели FIX/NET/TV SMART L и FIX/NET/TV SMART XL**

- Промоцијата: „прогресивно намалување на месечната претплата“ важи за постоечки и нови пост-пејд резидентни и бизнис корисници кои ќе направат нова активација или обнова на некој од ONE тарифните модели Fix/Net/TV SMART L и Fix/Net/TV SMART XL.
- За определен резидентен или бизнис корисник да може да ја користи новата промоција – прогресивно намалување на месечна претплата треба да направи активација/обнова/надградба/спојување на услуги: за фиксна телефонија, интернет и телевизија на тарифните модели Fix/Net/TV SMART L и Fix/Net/TV SMART XL со потпишување на нов договор на 24 месеци.
- Промоцијата овозможува намалување на месечната претплата за одреден процент, почнувајќи со 5% од четвртиот месец на корисникот, со прогресивно зголемување на попустот до 50% во последните три месеци од договорот.
- Корисниците кои ќе ја искористат оваа промоција НЕ МОЖАТ ИСТОВРЕМЕНО да активираат таблет/лаптоп/телевизор со дополнителен пакет со повластена месечна претплата. Истите може да активираат таблет/лаптоп/телевизор со дополнителни пакети со регуларна месечна претплата.

## **Промотивна понуда во рамките на тарифно портфолио со фиксни услуги**

- Промоцијата: „3 месеци без претплата за нови и обновени договори на 24 месеци“ важи од 21<sup>ви</sup> декември 2015 за постоечки и нови пост-пејд резидентни и бизнис корисници на ONE тарифни модели на моментално активните тарифни модели во фиксниот сегмент.
- Оваа промоција (3 месеци без претплата) ќе следува за сите корисници кои во промотивниот период ќе направат активација/обнова/надградба или спојување на некој од следните ONE тарифни модели од фиксниот сегмент: Fix postpaid S, Mini BoomTV, BoomTV, Double BoomTV, Triple BoomTV, Fix Smart S, Fix Smart XL, Net Smart M, Net Smart L, Fix/Net Smart S, Fix/Net Smart L, Fix/TV Smart S, Fix/TV Smart XL, Net/TV Smart S, Net/TV Smart L, Fix/Net/TV Smart S, Fix/Net/TV Smart M, Fix/Net/TV Smart L, Fix/Net/TV Smart XL, Fix Business Smart S, Fix Business Smart XL, Net Business Smart M, Net Business Smart L, FIX/TV Business Smart S, FIX TV Business Smart XL, NET/TV Business Smart S, NET/TV Business Smart L, FIX/NET Business Smart S, FIX/NET Business Smart L, FIX/NET/TV Business Smart S, FIX/NET/TV Business Smart M, FIX/NET/TV Business Smart L, FIX/NET/TV Business Smart XL.
- Промоцијата ќе биде доделена така што во првите 3 фактури на корисникот по склучување или обнова на претплатничкиот договор нема да му биде пресметана месечна претплата за избраните услуги.
- За активација на дополнителни Boom TV уреди, како и спојување на вакви линии како дополнителни во рамки на пакет не следува оваа промоција.
- Корисниците на Fix/Net/TV Smart L и Fix/Net/TV Smart XL кои ќе ја искористат оваа промоција не можат истовремено да земат лаптоп/таблет/телевизор со намалена дополнителна месечна претплата.
- За корисниците кои ќе ја искористат оваа промоција, паралелно не е дозволено да користат било каква друга промотивна понуда.
- Корисниците кои ќе ја искористат оваа промоција не можат да направат промена на тарифен модел или обнова до истек на 24 месеци од датумот на склучување на договорот.
- Останатите карактеристики на тарифните портфолија во фиксниот сегмент остануваат непроменети.

## **„Целосна BOOM TV програмска шема бесплатно до 24 месеци„**

- Од 08<sup>ми</sup> Јули 2015 година, сите резидентни корисници кои во промотивниот период ќе активираат или обноват договор на 24 месеци за тарифните модели DoubleBoom Promo или TripleBoom Promo, бесплатно ќе ги следат дополнителните Boom TV канали од HBO Пакет и Extra Пакет Плус и тоа:



- Корисниците на DoubleBoom Promo ќе ги следат бесплатно 12 месеци од активација/обнова;
- Корисниците на TripleBoom Promo ќе ги следат бесплатно 24 месеци од активација/обнова.
- Промоцијата е достапна само при активација/обнова на договор. Обновата на договорот може да биде и со спојување/upgrade на услугите.
- 

## **Промотивна понуда за обнова на BOOM TV корисници со 50% попуст на месечната претплата**

- Од 07<sup>ми</sup> мај 2015, се воведува нова промоција во Boom TV сегментот, достапна за обнова на сите постоечки корисници кои ја користат промоцијата 50% попуст на месечната претплата за тарифните модели: Mini BoomTV, BoomTV, Double BoomTV Promo и Triple BoomTV Promo.
- Корисниците на Mini BoomTV со 50% попуст на месечната претплата кои услугата ја користат со промотивна месечна претплата од 99 денари (наместо регуларната од 199 денари), во промотивниот период ќе имаат можност да го обноват својот договор со избирање на една од следните опции:
  - Mini BoomTV со намалена месечна претплата од 149 денари. Сите корисници на Mini BoomTV (со 50% попуст на месечна претплата) кои сакаат да го обноват својот договор повторно на Mini BoomTV, ќе можат истото да го направат за намалена месечна претплата од 149 денари;
  - BoomTV со намалена месечна претплата од 349 денари. Сите корисници на Mini BoomTV (со 50% попуст на месечна претплата) кои сакаат да го обноват својот договор на BoomTV, ќе можат истото да го направат за намалена месечна претплата од 349 денари;
  - Mini BoomTV со намалена месечна претплата од 99 денари, доколку корисникот активира нова линија на Mobile TOTAL S+ Promo/Mobile TOTAL M Promo или Fix Postpaid S. Сите корисници на Mini BoomTV кои сакаат да го обноват својот договор на Mini BoomTV и истовремено да активираат нова мобилна линија на тарифен модел Mobile TOTAL S+ Promo/ Mobile TOTAL M Promo или фиксна линија на тарифен модел Fix Postpaid S, ќе можат истото да го направат за намалена месечна претплата од 99 денари;
  - Double BoomTV Promo со намалена месечна претплата од 449 денари. Сите корисници на Mini BoomTV (со 50% попуст на месечна претплата) кои сакаат да го обноват својот договор на Double BoomTV Promo, ќе можат истото да го направат за намалена месечна претплата од 449 денари;

- Triple BoomTV Promo со намалена месечна претплата од 499 денари. Сите корисници на Mini BoomTV (со 50% попуст на месечна претплата) кои сакаат да го обноват својот договор на Triple BoomTV Promo, ќе можат истото да го направат за намалена месечна претплата од 499 денари.
- Корисниците на BoomTV со 50% попуст на месечна претплата кои услугата ја користат со промотивна месечна претплата од 249 денари (наместо регуларната од 499 денари), во промотивниот период ќе имаат можност да го обноват својот договор со избирање на една од следните опции:
  - BoomTV со намалена месечна претплата од 349 денари. Сите корисници на BoomTV (со 50% попуст на месечна претплата) кои сакаат да го обноват својот договор на BoomTV, ќе можат истото да го направат за намалена месечна претплата од 349 денари;
  - BoomTV со намалена месечна претплата од 249 денари, доколку корисникот активира нова мобилна линија на тарифен модел Mobile TOTAL S+ Promo/Mobile TOTAL M Promo или фиксна линија на тарифен модел Fix Postpaid S. Сите корисници на BoomTV кои сакаат да го обноват својот договор на BoomTV и да активираат нова линија на Mobile TOTAL S+ Promo, ќе можат истото да го направат за намалена месечна претплата од 249 денари;
  - Double BoomTV Promo со намалена месечна претплата од 449 денари. Сите корисници на BoomTV (со 50% попуст на месечна претплата) кои сакаат да го обноват својот договор на Double BoomTV Promo, ќе можат истото да го направат за намалена месечна претплата од 449 денари;
  - Triple BoomTV Promo со намалена месечна претплата од 499 денари. Сите корисници на BoomTV (со 50% попуст на месечна претплата) кои сакаат да го обноват својот договор на Triple BoomTV Promo, ќе можат истото да го направат за намалена месечна претплата од 499 денари.
- Корисниците на Double BoomTV Promo со 50% попуст на претплата кои пакетот го користат со промотивна месечна претплата од 349 денари (наместо регуларната од 699 денари), во промотивниот период ќе имаат можност да го обноват својот договор со избирање на една од следните опции:
  - Double BoomTV Promo со намалена месечна претплата од 449 денари. Сите корисници на Double BoomTV Promo (со 50% попуст на месечна претплата) кои сакаат да го обноват својот договор на Double BoomTV Promo, ќе можат истото да го направат за намалена месечна претплата од 449 денари;
  - Triple BoomTV Promo со намалена месечна претплата од 499 денари. Сите корисници на Double BoomTV Promo (со 50% попуст на месечна претплата) кои сакаат да го обноват својот договор на Triple BoomTV Promo, ќе можат истото да го направат за намалена месечна претплата од 499 денари.



- Корисниците на Triple BoomTV Promo со 50% попуст на претплата кои кои пакетот го користат со промотивна месечна претплата од 399 денари (наместо регуларната од 799 денари), во промотивниот период ќе имаат можност да го обноват својот договор на:
  - Triple BoomTV Promo со намалена месечна претплата од 499 денари. Сите корисници на Triple BoomTV Promo (со 50% попуст на месечна претплата) кои сакаат да го обноват својот договор на Triple BoomTV Promo, ќе можат истото да го направат за намалена месечна претплата од 499 денари.
- Промоцијата е достапна само при обнова/upgrade на договор во тарифните модели: Mini BoomTV, BoomTV, Double BoomTV Promo и Triple BoomTV Promo и тоа исклучиво за корисниците на дигитална телевизија (BoomTV) кои ја имаат промоцијата за 50% попуст на месечната претплата.

Напомена: При активација на фиксна линија на Fix Postpaid S, не следува безжичен телефон.

## **„Телевизори за 0 денари,,**

- Можноста за купување на телевизор ќе биде достапна за резидентни и бизнис корисници и тоа за нови активации и за обнови на договори на постоечките корисници со потпишување на договор на нови 24 месеци на SMART портфолиото на пакети со две или три услуги, како и на пакетите со две/три ТВ услуги;
- Во зависност од моделот на телевизор кој корисникот ќе го одбере, како и во зависност од пакетот со две/три услуги кој ќе го активира/обнови, корисникот ќе плаќа дополнителна месечна претплата 24 месеци од моментот на активација/обнова;
- Можноста за купување на телевизор за 0 денари е достапно за нови активации и обнови на следните тарифни модели:
  - За резидентни корисници: FIX/TV Smart S, FIX TV Smart XL, NET/TV Smart S, NET/TV Smart, FIX/NET Smart S, FIX/NET Smart L, FIX/NET/TV Smart S, FIX/NET/TV Smart M, FIX/NET/TV Smart L, FIX/NET/TV Smart XL, DoubleBoom Promo, TripleBoom Promo.
  - За бизнис корисници: FIX/TV Business Smart S, FIX TV Business Smart XL, NET/TV Business Smart S, NET/TV Business Smart L, FIX/NET Business Smart S, FIX/NET Business Smart L, FIX/NET/TV Business Smart S, FIX/NET/TV Business Smart M, FIX/NET/TV Business Smart L, FIX/NET/TV Business Smart XL.

## **„НВО пакети,,**



- Промотивната понуда важи за сите корисници на Boom TV тарифните модели кои во промотивниот период сакаат да ги активираат дополнителните Boom TV пакети HBO Paket и Extra HBO Promo;
- HBO Paket за намалена месечна претплата, односно наместо за 299 денари, за месечна претплата од 239 денари;
- Extra HBO Promo за намалена месечна претплата од 409 денари;
- HBO Paketот ги содржи следниве канали: HBO и HBO Comedy;
- Extra HBO Promo пакетот ги содржи следниве канали: SK1, SK2, SK3, HBO, HBO Comedy, CinestarTV, Cinestar Action&Thriller, Hustler, Dorcel TV и Brazzers TV.

## **„Целосна BOOM TV програмска шема бесплатно до 24 месеци,,**

- Сите резидентни корисници кои во промотивниот период ќе активираат или обноват договор на 24 месеци за тарифните модели DoubleBoom Promo или TripleBoom Promo, бесплатно ќе ги следат дополнителните Boom TV канали од HBO Paket и Extra Paket Плус и тоа:
  - Корисниците на DoubleBoom Promo ќе ги следат бесплатно 12 месеци од активација/обнова;
  - Корисниците на TripleBoom Promo ќе ги следат бесплатно 24 месеци од активација/обнова.
- Промоцијата е достапна само при активација/обнова на договор. Обновата на договорот може да биде и со спојување/upgrade на услугите;

## **“HBO канали и пакети”**

- Boom TV ја збогатува својата програмска шема со два нови ТВ канали, HBO и HBO Comedy. Новите канали нема да бидат дел од основниот програмски пакет и истите ќе бидат достапни со активација на новите дополнителни пакети HBO Promo Paket и Extra HBO Promo Paket достапни за сите корисници на Boom TV (како поединечна услуга или како дел од пакет кој вклучува Boom TV), Mini Boom TV како и за корисниците кои имаат купено STB only.
- Новите корисници кои ќе активираат Boom TV услуга во декември, ќе ги гледаат бесплатно HBO/HBO Comedy каналите заклучно со 31.12.2013. Новите корисници кои ќе активираат Boom TV услуга од 01.01.2014, нема да ги гледаат бесплатно HBO каналите 30 дена од активација.
- HBO Promo Paket има промотивна цена од 199 денари месечно и ги содржи каналите HBO и HBO Comedy, додека Extra HBO Promo Paket има промотивна цена од 349 денари



месечно ги содржи каналите: SK1, SK2, SK3, HBO, HBO Comedy, CinestarTV, Cinestar Action&Thriller, Dorcel TV и Private Spice.

- Корисниците кои во промотивниот период ќе активираат некој од пакетите HBO Promo Paket или Extra HBO Promo Paket, истите ќе ги користат по промотивна цена се' до деактивација на пакетите. Доколку корисник на некој од промотивните пакети HBO Promo Paket или Extra HBO Promo Paket го деактивира пакетот, при повторна активација во непромотивен период ќе му се наплати согласно регуларната цена која ќе важи во тој период.
- Дополнително, сите постоечки корисници на Paket Plus или Extra Paket plus ќе ги гледаат HBO каналите бесплатно до 31.12.2013, а од 01.01.2014 ќе им се исклучат правата за гледање на HBO каналите и ќе продолжат да ги следат каналите само од пакетот Paket Plus или Extra Paket plus. По 01.01.2014, овие корисници ќе можат:
  - да го активираат и HBO Promo Paket пакетот за промотивна цена од 199 денари месечна претплата до 15.05.2014 (299 денари регуларна месечна претплата од 16.05.2014) или
  - да го деактивираат Paket Plus или Extra Paket plus и да го активираат новиот пакет Extra HBO Promo Paket кој ги содржи каналите од Extra Paket plus и од HBO Promo Paket пакетот за промотивна цена од 349 денари.

## **Промотивна понуда за Резидентни и Бизнис пакети**

- Овие промотивни пакети ќе бидат достапни за нови активации и обнови со потпишување на договор на 24 месеци во промотивниот период
- За резидентниот сегмент нудиме два промотивни пакети: Fix/Net PROMO и Fix/Net/TV PROMO
- За бизнис сегментот нудиме еден промотивен пакет: Fix/Net BUSINESS PROMO
- Дополнително, сите корисници на новите промотивни пакети ќе имаат можност да добијат одредена субвенција за лаптоп или таблет во зависност од изборот на некој од следните дополнителните пакети: Laptop XS\_24, Laptop S\_24, Laptop M\_24, Laptop L\_24, Laptop XL\_24
- Понудата важи за предефинирана листа на лаптопи/таблети објавена на web страната.
- Доколку корисникот побара предвремена обнова на договор само со цел користење на промотивните пакети без користење на дополнителни пакети за лаптоп/таблет, во тој случај на истиот нема да му биде дозволена предвремена обнова.
- Откако корисникот ќе избере еден лаптоп/таблет и ќе му биде доделен соодветниот дополнителен пакет кој го избрал, истиот не смее да се менува до истек на договорот (24 месеци од активација/обнова).



- Регуларна миграција во промотивните пакети не е дозволена. Корисник со својот одбран промотивен тарифен модел, во текот на 24 месеци (за целото времетраење на договорот) не смее да мигрира на друг тарифен модел.
- Во случај доколку Претплатник кој склучил Претплатнички договор со Операторот за користење на Услуги преку соодветен ONE тарифен модел сака да започне користење на Услуги преку тарифен модел од VIP тарифното портфолио на Операторот, потребно е да го раскине постоечкиот Претплатнички договор и да склучи нов Претплатнички договор со Операторот за користење на Услуги со избраниот VIP тарифен модел. Во таков случај, соодветно се применуваат одредбите за плаќање на договорна казна (пенал) од Претплатникот согласно со одредбите од постоечкиот Претплатнички договор за користење на Услуги преку ONE тарифен модел.

## **Промотивна понуда кај пакетите со три услуги кои вклучуваат и BOOM TV**

- Промоцијата е валидна за резидентните корисници на пакети со три услуги кои содржат ТВ.
- Сите нови резидентни корисници на пакетот со 3 услуги – Fix/Net/TV Total имаат можност да земат дополнителен приемник за BoomTV (Set Top Box) без месечна претплата во наредните 24 месеци.
- Промоцијата исто така ќе биде достапна и за корисници кои ќе направат обнова на некој од постоечките пакети со 3 услуги кои во себе содржат BoomTV и тоа: Fix/Net/TV TOTAL, Fix/Net/TV S, Fix/Net/TV M, Fix/Net/TV L, Mobile/Fix/TV M, Mobile/Net/TV M, Mobile/Net/TV L, 2009Fix/Net/TV M, 2009Fix/Net/TV L, 2009Mobile/Fix/TV M, 2009Mobile/Net/TV M, 2009Mobile/Net/TV L, Fix/Net/TV ISDN2 M 09.
- Исто така, промоцијата ги опфаќа и корисниците кои ќе направат миграција од поединечна услуга или пакет со две услуги, во пакет со три услуги кој содржи BoomTV.

## **Промотивна понуда за корисници на Фиксна телефонија**

- Сите нови резидентни корисници на фиксна телефонија, како поединечна услуга, како и оние кои ќе направат обнова на постоечка поединечна (соло) фиксна линија, кои ќе се активираат на FixGSM технологија и ќе одберат SAGEM RL302 како фиксен уред, ќе добијат Panasonic KX-TS500 – БЕСПЛАТНО.
- Промотивната понуда е достапна за:
  - Нови корисници на фиксна телефонија, како поединечна услуга, на тарифните модели Fix TOTAL и Fix Postpaid S, на FixGSM технологија, со SAGEM RL302

уред за фиксна телефонија, кои ќе потпишат договор на 24 месеци во промотивниот период;

- Постоечки корисници на фиксна телефонија како поединечна услуга, кои ќе направат обнова на фиксната линија на тарифните модели Fix TOTAL и Fix Postpaid S, на FixGSM технологија, со SAGEM RL302 уред за фиксна телефонија, на 24 месеци во промотивниот период.

## **Промотивна понуда за понудите со Фиксна Телефонија, Интернет и Телевизија**

- Новата промоција ќе биде достапна за сите нови корисници, како и за оние што ќе направат обнова на договор на нови 24 месеци на пакетите со една, две и три услуги кои вклучуваат фиксна телефонија, интернет и/или телевизија.
- Промоцијата не се однесува на ниту еден од пакетите со една, две или три услуги кои во себе вклучуваат мобилна телефонија.
- Новата промоција, достапна во постпејд резидентниот и бизнис сегмент, ќе ги нуди без месечна претплата во првите месеци на активација услугите фиксна телефонија, интернет и дигитална телевизија (БоомТВ) од веќе постоечката понуда на ONE тарифни модели и тоа:
  - Пакетите со една, две или три услуги, кои содржат фиксна телефонија, интернет и/или телевизија ќе бидат без месечна претплата во првите 3 месеци
  - Дополнително, дигиталната телевизија (БоомТВ), како дел од пакетите со две или три услуги, ќе биде без месечна претплата и до 6, односно до 12 месеци, во зависност од пакетот кој ќе го одбере корисникот.
  - Доколку пакетот (со две или три услуги) со БоомТВ кој го одбира корисникот има вкупна месечна претплата < 1000 мкд, дигиталната телевизија (БоомТВ) ќе биде без месечна претплата само во првите 3 месеци, како и останатите услуги во пакетот.
  - Доколку пакетот со БоомТВ кој го одбира корисникот има вкупна месечна претплата > 1000 мкд но < 2000 мкд, дигиталната телевизија (БоомТВ) ќе биде без месечна претплата во првите 6 месеци.
  - Доколку пакетот со БоомТВ кој го одбира корисникот има вкупна месечна претплата > 2000 мкд, дигиталната телевизија (БоомТВ) ќе биде без месечна претплата во првите 12 месеци.
- Во месеците без месечна претплата, останува бесплатното време за разговор кај фиксната телефонија, како и бесплатниот вклучен интернет сообраќај кај пакетите со интернет.



## Промотивна понуда за „FIX/TV - пакет со две услуги„

- Новата промоција е достапна за сите нови резидентни корисници на Fix/TV пакетот со две услуги.
- Сите нови корисници на следниве пакети со две услуги: Fix/TV M и Fix/TV XL имаат можност да добијат дополнителен VoomTV пакет за месечна претплата од 99 денари.
- Промоцијата ќе биде достапна за следниве корисници
  - нови корисници, кои не се корисници на ONE тарифни модели за фиксна линија, ниту се корисници на VoomTV
  - корисници кои користат ONE тарифни модели за фиксна линија; истите ќе можат да мигрираат во Fix/TV пакетот со две услуги и да ја искористат промоцијата, со потпишување на нов договор со времетраење од 24 месеци
  - корисници коишто веќе користат VoomTV (1 или 2 приемника); истите ќе можат да мигрираат во Fix/TV пакетот со две услуги и да ја искористат промоцијата, со потпишување на нов договор со времетраење од 24 месеци
  - корисници коишто веќе користат и ONE тарифни модели за фиксна линија и VoomTV (1 или 2 приемника) како посебни продукти или во како пакет со две услуги; истите ќе можат да мигрираат, доколку е потребна миграција, во Fix/TV пакетот со две услуги и да ја искористат промоцијата, со потпишување на нов договор со времетраење од 24 месеци